

Македонија е свето име. Тоа е нешто повеќе од обичен географски поим, повеќе од топоним, повисоко од држава, посилно од национална свест и идентитет. Сквернавењето на македонството е грев, чин против Бога, узурпација и фалсификат на Светото писмо. Македонија е највозвишеното парче на Балканот, најлегендарното име од светската историја. Затоа денес со полно право стоиме во негова одбрана, го чуваме од злостните сили, кои со векови се борат да го растргнат и да го фрлат на буништето на заборавот. Неговото постоење и наше право не само на користење, туку и на живеење, е дел од нашиот дух, нашата вера, нашата мисија пред Господ Бог. Ќе паднат набрзо лажните вистини на нашето опкружување, ќе се посрамотат Грците, ќе се понижат Бугарите, ќе бараат прошка Србите, ќе се извинуваат Албанците. Но, за да го дочекаме денот треба уште многу да направиме за да ја донесеме вистината на површина. Мина времето во кое се молчеше, периодот во кој заради голата егзистенција сами го искривоколчувавме нашиот корен. Секој Македонец по род е должен барем збор, барем реченица да каже во одбрана на она што навистина е. Не плашете се, не бојте се! Не се проклетите грчки пари со кои сакаат да нè разнишаат повредни од крвта во нашите жили, не се бугарските пасоши достојни да се спомнуваат, кога се своевиден чин на понижување и предавство на дедовиот аманет. Нештата конечно треба да се кажат со вистинскиот збор, без двоумење, без страв дека ќе навредиме или ќе понижиме некого. Душманите и одродниците треба да го почувствуваат столбот на срамот, јавно и безобразно.



МАПА НА ИСТОЧНИОТ ДЕЛ ОД СРЕДОЗЕМНОТО МОРЕ, ДВА ВЕКА ПРЕД РАЃАЊЕТО НА ХРИСТОС

**П**родолжува дрската пропаганда на грчката држава. На секое место, во секоја пригода, пред сите европски слоеви. Секојдневното удирање по нашите плеќи со најпогрдни изрази, тонови и реторики е јасен доказ за наклонетоста кон иредентизмот на јужниот сосед. Потоа ќе нè обвинат нас дека ние сме тие кои ги сопнуваме Грците, кои го уриваме нивниот историски мит. Во реалноста е сосема поинаку, во

секојдневието улогите се поинакви. Денес Македонија води дефанзивна дипломатска борба за зачувување на своето уставно име и сопствениот идентитет, за разлика од Грција, која не само што применува офанзивна политика, туку користи и агресивни, потценувачки и негирачки елементи за обезличување на еден цел народ. Таквата стратегија на официјална Атина не е ништо друго, освен класичен хегемонизам, шовини-

# ДЕНЕШНАТА ГРЧКА ДРЖАВА Е ЗБИР НА ТУЃИ ТЕРИТОРИИ СТЕКНАТИ ПО НАСИЛЕН ПАТ



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

# ПРОПАГАНДНА МАШИНЕРИЈА?

## ГРЧКИТЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИ ПРИДОБИВКИ (1832-1947)

Договорот од Константинопол е производ на Конференцијата одржана во февруари 1832 година, на која учествувале големите сили, Франција, Британија и Русија, од една страна и Отоманската империја, од друга. Во мај истата година Грција е дефинирана како независно кралство, но во границите кои се прикажани на мапата. Значи, тоа е регионот над, околу и под Атина, што претставува само една третина од денешната грчка територија. На Отоманското царство му е надоместена сума од 40 милиони лири за губењето на таа територија. Границите на Грчкото кралство биле меѓународно верификувани со Лондонскиот протокол од 30 август 1832 година, од страна на големите сили. Тогаш Грција станала независна држава. Но, експанзионизмот на Грција и приграбувањето туѓи територии не застанува тука. Во 1864 г. таа добива неколку острови во Јонското Море, како што е прикажано на мапата. Тие острови Грција ги добива од Британија. По Руско-турската војна Грција се обидува да приграби уште територии. Во 1881 г. ја добива областа Тесалија, дадена од Отоманското царство. Во нејзините граници влегува и Јанина и тоа со согласност на Британците и на Французите. За време на Балканските војни Грција ја добива територијата на Егејска Македонија. Никогаш пред тоа овој дел од македонската територија не бил грчки, ниту населението било грчко. Настапува период на жестока асимилација и дискриминација на македонското население, се погрчуваат сите топоними кои претходно биле македонски. Во 1923 г. Грција ја добива и територијата на западна Тракија, дадена од бугарската држава. Истата година, со Договорот од Лозана, ја губи територијата на источна Тракија, која ја добива во 1920 г. со договорот потпишан во францускиот град Севр. Интересно е дека со овој договор од Севр, Грција доброволно потпишала дека во неа живеат припадници на повеќе народи. Тоа што грчките власти ги



прекршиле членовите 7, 8 и 9 од тој договор, а се однесувале на почитување на идентитетот на другите, е приказна која денес е општо позната. Во 1947 г. грчката држава од страна на Италија добива и неколку помали острови во Егејското и Средоземното Море. Сè ова јасно покажува на каков начин е создадена денешната држава на Грците, со чии територии, со колку пари и со колкави англиски кредити, за да го исплатат надоместокот на Османлиската империја. Во период за помалку од 100 години таа доживува територијална експанзија по насилан пат. Тоа е правно ништовно согласан меѓународните начела, иако во проектот и помогнале големите сили, кои во тој период само си ги гледале своите интереси. Очигледно е дека Грција никогаш пред тоа немала државност и функционираше само како градови-држави. Грците нека им кажат големо благодарам на Англичаните, кои во тоа време за пари им подариле многу нешта, од територии до кралски државен систем.



"Грција е обврзана да ја нарекува Македонија со уставното име, и покрај Договорот од 1995 г. меѓу двете држави. Македонија, со потпишувањето на таа привремена спогодба, во која се согласила дека ќе преговара за името, се откажала од правото да бара од Грција да го прифати името врз основа на обичајното право, но тоа не било по нејзина волја. Сепак, според народното обичајно право, Грција има обврска наскоро да го прифати уставното име, зашто таа со својата политика доведе до таква ситуација во која Македонија беше вовлечена во преговори за името. Од меѓународен аспект позициите на Грција не се разбирливи, бидејќи треба да докаже дека Македонија специјално е наречена под тоа име само за да ѝ наштети на Грција. Според мене, тоа не е случај. Ознаката Македонија за словенскиот народ, таму е прашање на идентитетот. Тие се чувствуваат како Македонци и затоа се нарекуваат Македонци, а не за да ѝ наштетат на Грција. Во историјата досега имало само еден случај да не биде прифатено име на држава, а тоа е случајот од 1918 година со името Германо-Австрија, поради јасни територијални претензии кон Чехословачка".

Томаш Милеј, професор на Правниот факултет во Келн




## МАКЕДОНСКА КАУЗА

зам, национал-социјализам... Тука се огледува демократичноста, добрососедството и европската настроеност на оваа европска цивилизација. Но, во сè тоа што го креира грчката власт против Македонија и Македонците, ќе се забележат огромни слабости. Многу недоречености и изблици на страв, несигурност, збрканост. Денес, утре, задутре, ние треба да ја искористиме грчката шизофренија во наша корист, со нова домашна пропаганда која ќе содржи несоборливи докази и аргументи, кои ќе го докажат нашето природно право на името Македонија и на македонството. И на овие страници презентираме познати или помалку познати податоци, историски документи и факти, кои ја соборуваат до земја лажната грчка пропаганда полна со хистерија. Не се денови или месеци, не се години и десетлетија, тоа се векови и милениуми низ кои живеело името македонско, родот македонски, јазикот и речта македонска.

### ГРЦИЈА Е ГРЧКА ОД СОЛУН НАДОЛУ

Историјата не е само минато, не се само куп хартија со кој ќе ги учиме новите генерации што се случувало во периодот кој е зад нас. Историјата е мајка на иднината, основа на постоењето, тло на кое може цврсто да се гази. За Македонија е важна иднината, развојот и просперитетот, но уште поважно е древ-



## МАКЕДОНСКОТО ПИСМО НА КАМЕНОТ ОД РОЗЕТА

Каменот од Розета е еден од најпознатите текстуални артефакти од стариот Египет. Пронајден е пред повеќе од 200 години. Инаку, тој претставува карпа црн гранит. Денес плочата е предмет на многу проучувања и истражувања. Името го добила според местото каде што е пронајден, тоа е Розета, или Ел-Рашид на арапски. Каменот е однесен во В. Британија, каде и денес се наоѓа и е еден од најпознатите експонати во Музејот во Лондон. Станува збор за плоча поделена на три дела со три писма и според археолозите, потекнува од 196 година пред нашата ера. Во првото писмо има хиероглифски знаци на Египќаните, третото им припаѓа на Грците, додека средното или второто писмо е македонско и истото е демотско. Македонското писмо е составено од збир на цртички и знаци и, според анализите на историчарите, се претпоставува дека тоа е едно од најстарите, кое истовремено им служело како основа за создавањето на египетското, римското и на други писма. Археолозите, исто така, укажуваат дека досега од писмото се дешифрирани повеќе од 300 македонски зборови. Писмото на гранитната плоча е пишувано од десно кон лево и тоа е слоговно, го сочинуваат согласки и самогласки со мал број пиктографски знаци. Ова македонско писмо на каменот од Розета е уште еден несоборлив доказ за античката генеза и за корените на македонскиот народ. Доказот е уште посилен поради фактот што на плочата го има и грчкото писмо, кое е сосема различно од македонското. Со тоа паѓа во вода дека Македонците биле Грци. Доколку било така тие ќе зборувале и ќе пишувале на ист јазик. Македонската цивилизација од тој период била мошне силна и таа послужила како основа во создавањето на денешната европска и светска цивилизација и култура.

## ГРЧКА, БУГАРСКА И СРПСКА СТАТИСТИКА ЗА МАКЕДОНСКАТА ПОПУЛАЦИЈА

<i>balkan views</i>	<b>Greek C. Nikolaides 1899</b>	<b>Bulgarian Kenchov 1900</b>	<b>Serbian Gopchevich 1886</b>
Macedonian Slavs	454.000	-	-
Serbs	-	400	1.540.000
Bulgarians	-	1.037.000	-
Greeks	656.300	214.000	201.000
Turks and others	576.600	610.365	397.020

Грчкиот етнограф Николаидис, за разлика од неговиот бугарски и српски колега, Кенчој односно Гопчевиќ, нуди поинаква статистика за постоењето на македонско население во Македонија. Интересен показател за Николаидис, кој по потекло е Грк, е што го признава постоењето на македонската нација во 1899 година, како посебна нација различна од другите. Иако ги пишува како Македонски Словени, сепак со тоа докажува дека Македонците се народ различен од српскиот, грчкиот и бугарскиот. Во периодот во кој живее, тој собрал и многу докази со кои ја докажува посебноста на Македонците во однос на Србите и на Бугарите.

ното минато. Повиците на Бакојани, Караманлис и на останатата грчка свита да се откажеме од нашата историја и да се свртиме кон иднината доколку сакаме вистински живот, е повеќе од уцена. Не. Свесни сме дека Грција можеме да ја победиме со минатото. Доколку Атина е во право за она што го зборува околу нашето потекло, зошто тогаш се плаши од историските факти? Зошто свесно ги крие показателите кои се однесуваат на македонството? Ги крие затоа што не одат во нејзин прилог. А, фактите се безбројни, аргументите не се добро јуваат. Грција има славно минато. Тоа е точно. Грците навистина се древен народ. И тоа е точно. Но, само од Солун надолу, само под македонската територија, во карпите околу и под Атина. Докажано е и покажано е до каде од секогаш била грчката држава, што приграбила, што асимилирала и дискриминирала, што уништила. Нема многу позитивни белези во историското и во денешното општење на Грците. Едноставно, таму демократијата е само теорија, цивилизациското живеење е обична утопија. Чудно е само како една таква недемократска држава можела да стане членка на највлијателните светски институции, НАТО и ЕУ. Доколку денес Грција, со такво општествено однесување би се борела како кандидат за влез во овие установи, веројатно дека би била во ситуација да не може да потпише ниту Договор за стабилизација и асоцијација, а не нешто повеќе.

## ЗА МАКЕДОНИЗМОТ НА ВЕЛИКАНИТЕ

Да се потсетиме и ние, да ја потсетиме и Грција дека славната египетска кралица Клеопатра Седма, по крв и по гени била етничка Македонка, далечна правнука на Александровиот генерал Птолемеј, кој по распаѓањето на македонската империја останал да владее со Египет.

Да ги потсетиме дека христијанството во Европа прв пат почнало да се шири токму преку Македонија. Македонија и Македонците повеќе пати се спомнати во Библијата, најмногу по мисијата на светите апостоли Павле и Лука, кои престојувале во македонската земја. Првите Европејци кои го примиле христијанството како вера биле Македонци.

Понатаму, етнички Македонци биле и византиските цареви, припадници на македонската династија, која владеела со Византија од IX до XI век. За Светите

## НЕЗАВИСНА ЕВРОПСКА СТАТИСТИКА ЗА МАКЕДОНСКАТА ПОПУЛАЦИЈА

Уште поконтретни и за нас многу поважни податоци нуди неутралната статистичка анализа на германски, австриски и на англиски етнографи за постоењето на македонското население. Истражувањата покажале дека Грците, пред поделбата на Македонија, биле навистина мала етничка група, која броела околу 10 отсто од вкупната популација, додека според Острич, Гершин и Роуз, Срби и Бугари на територијата на Македонија воопшто и немало.

<i>neutral views</i>	<b>German Dr. K. Ostreich 1905</b>	<b>Austrian K. Gersin 1903</b>	<b>English Andrew Rousos</b>
Macedonian Slavs	1.500.000	1.182.036	1.150.000
Serbs	-	-	-
Bulgarians	-	-	-
Greeks	200.000	228.702	300.000
Turks and others	550.000	627.915	400.000

Овие етнографи се само неколку од многуте неутрални автори, кои го докажуваат постоењето на македонскиот етнос. Тие детаљно ги уништуваат тезите и небулзите на Грција, на Србија и на Бугарија дека во Македонија не постојат Македонци. Меѓу другото, тие пишуваат дека Македонија им припаѓа на Македонците. За бугарската и за српската официјална пропаганда едноставно велат дека е фалсификаторска во однос на македонската нација. Авторот Карл Хрон од Австрија, пак, запишал: "Следејќи го српско-бугарскиот конфликт дојдов до заклучок, според кој Македонците, во контекст на нивната историја и нивниот јазик, се посебна нација, што значи дека тие не се ниту Срби, ниту Бугари, туку се група која го населува Балканот далеку пред Србите и Бугарите и кои подоцна не се измешале со ниту една друга нација на Полуостровот. Што се однесува до македонскиот јазик, тој си има свои гласови, сопствени граматички правила и форми, што го одделува од останатите јазици". Своевремено оваа анализа беше поддржана и од други грчки и бугарски автори. На пример, бугарскиот славист и етнограф Драганов, за време на студиите од 1887 до 1894 г. и уште еднаш во 1903 година, го докажува постоењето на Македонците и на македонскиот јазик како посебна нација и посебен јазик.



# МАКЕДОНСКА КАУЗА

браќа Кирил и Методиј сè е познато, иако присвојувачите на туѓото одамна ги ставиле во своите редови. Но, вистината е една... тие се Македонци, тие се заштитници на европскиот континент, автори на првото писмо на словенските народи.

Веднаш до нив стои Свети Климент Охридски, од чие писмо денес учат, пишуваат и се разбираат покрај Маке-



## БРИТАНСКИ АПЕЛ ЗА РАМНОПРАВНОСТ НА МАКЕДОНЦИТЕ

"Зошто не може Македонија за Македонците, исто како Бугарија за Бугарите и Србија за Србите?" Писмо на британскиот премиер Вилијам Еверт Гледстон упатено до турската Влада. Објавено е во "Daily news" на 15 август 1903 година.

донците и милиони Руси, Украинци, Срби, Бугари, Црногорци... Етнички Македонци се и повеќе од осумдесет светители, кои денес се слават како во католичката, така и во православната црква.

Ние, денешните Македонци, сме потомци, сме род и крв со сите овие големи великани. Признале или не, ние живееме како Македонци, твориме како Македонци, се однесуваме како



## ЕТНИЧКИТЕ ЈАЗИЦИ НА БАЛКАНОТ ВО ПЕРИОДОТ 1912-1918 ГОДИНА, СПОРЕД ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТИ

Македонци, со исклучок на одредена група македонски изроди и одродници, кои им го дале задникот на душманите за пари и за европски визи олицетворени преку фамозните бугарски пасоши. Соседите на Македонија ќе капитулираат пред вистината и стварноста.

Сметаат дека нивната бројност пред Македонците е доволна за да се претопи една нација во друга. Па, ако не успеале тоа да го сторат за време на војните, за време на српското, на бугарското, за време на грчкиот геноцид врз Македонците, тогаш денес самите дискриминатори се осудени на пропаст и пораз. Биле немоќни пред духовната сила, ниту куршум ниту камшик не им помогнал да обезличат еден древен народ, кој е вброен меѓу најстарите во овие подрачја.

Македонската држава и македонската нација воскреснуваат, се будат од принудниот сон, кој некој им го натурали-

во блиското и во подалечното минато. Отпорот на Македонците кон асимилаторите беше жесток, а треба да биде уште пожесток. Не е тоа ниту антигрчка, ниту антибугарска пропаганда.

Едноставно, тоа е антипропаганда на преостанатите фашистички антиподи, кои сè уште егзистираат во државите на Елините и Татарите.

Денес Македонците сами ќе си ја пишуваат историјата, која секако ќе претрпи ревизија на лагите напишани од шовинистичките режими во Белград, Тирана, Софија и Атина.

Денес Македонија сама се претставува пред светот, со својата вистина. Таа вистина е многу поразлична од досегашните пропагандни лаги.

**Соседите ќе претаат и ќе се тетерават уште малку, но современата цивилизација веќе ги препозна античовечките елементи кај нив.**

**Време е за реципроцитети.**